



## БЕЛГРАД - НОВИ САД

2 дена / 1 ноќ / автобус



### 1 ден 09.03.2019 ( сабота ) Штип / Скопје - Белград - Бешка

Поаѓање во 00.30 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 02.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Белград во предпладневните часови. Разглед на Белград: плоштадот Теразије, Славија, храмот Св. Сава, булеварот и плоштадот на Револуцијата, тврдината Калемегдан каде ќе се посетат Римскиот бунар, Војниот музеј, Споменикот на победникот и панорама од каде се гледа вливот на реката Сава во реката Дунав. Слободно време за прошетка низ познатите улици Књаз Михајлова и Теразије. Напуштање на Белград и поаѓање кон Бешка. Сместување во хотел на самата обала на Дунав. **Вечера. Ноќевање.**

### 2 ден 10.03.2019 ( недела ) Бешка – Нови Сад – Скопје / Штип

**Појадок.** Напуштање на хотелот и поаѓање кон Нови Сад. **Разглед на градот со локален водич:** театарот "Српско народно позориште", плоштадот на "Слобода" на кој се наоѓа катедралната црква "Имена Маријанино" (една од првите изградени во неоготски стил помеѓу 1893 и 1895 година), улицата "Змај Јовина" - најпознатата улица во Нови Сад со многубројни бутици и ресторани, најзначајното архитектонско дело во Нови Сад - "Владичански двор" изграден од првиот Епископ Висарион Павловиќ, Соборната црква Свети Великомаченик Георгије, Музеите на Нови Сад и на Војводина, Дунавскиот парк, мостот на Дунав, како и посета на познатата Петроварадинска тврдина. Слободно време за индивидуални прошетки. Напуштање на Нови Сад и поаѓање кон Македонија. Пристигнување во Скопје /Штип во доцните вечерни часови.

**цена: 4.790,00 денари**

#### Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички минибус/ автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевање на база полупансион во пансион во Бешка
- разглед на Нови Сад со локален водич
- организација и водство на аранжманот со лиценциран придружник

#### Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување-100 денари ( задолжително)
- влезници за културно-историски споменици

#### Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

**Рок на пријавување до 20.02.2019**

**За реализација на аранжманот се потребени минимум 25 патници за минибус и 45 патници за автобус!  
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ**